

"Прецизно дефинирање на надлежностите на централната и на локалната власт, правичен и објективен систем за фискална децентрализација, преиспитување на оправданоста од постоење на 84 општини во РМ. Поради недоразбирањата и конфликтите на надлежностите меѓу градоначалникот на Скопје, од една страна, и градоначалниците на другите скопски општини, од друга страна, неопходно е и преиспитување на оправданоста од сегашната територијална организација на Градот Скопје", порачаа првите луѓе на единиците на локалната самоуправа.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ран во три области, прво - во опфатот на надлежностите, второ - во обезбедувањето на соодветни финансиски средства за извршување на тие надлежности и трето - во организацијата на локалната самоуправа. Сметам дека во првиот дел Македонија сè уште е многу централизирана држава, но и во вториот дел, особено во финансиска смисла, сè уште е најцентрализирана држава во Европа, поцентрализирана и од Босна и Херцеговина и од Косово. Тврдам дека македонските општини располагаат со многу помалку средства во споредба со сите држави во Европа и тоа ги доведува во неблагоприятна состојба, Владата преку министерствата во општините да реконструира санитарни јазли, да прави спортски терени, што не е вообичаено. Треба да ја охрабриме Владата да направи вистинска фискална децентрализација, општините да добијат доволно пари за тие да ги извршуваат задачите кои со Закон им се дадени и да ги утврдуваат приорите-



ОПШТИНИТЕ КАКО НАЈБЛИСКА ВГИ ЗНААТ НИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ И НАЈСООДВЕТНИ РЕШЕНИЈА

МАКЕДОНИЈА И ДРЖАВ

Кај нас поимот евроинтеграции се сфаќа многу бомбастично, но тоа не е нешто што од нас го бара ЕУ, туку е важен процес, пред сè, за доброто на македонските граѓани, за тие да добијат поквалитетни, поедноставни и побрзи услуги од единиците на локалната самоуправа кои, како најблиска власт до граѓаните, најдобро ги знаат нивните проблеми и секогаш можат да најдат најсоодветни решенија. За жал, централната власт, како што посочија градоначалниците на трибината "Локалните заедници во процесот на евроинтеграциите - придобивки и предизвици", во организација на Центарот за институционален развој - CIRa, во последно време влече потези преку кои ја докажува својата моќ и ја потенцира немоќта на локалната власт.

Градските татковци потенцираа дека се соочени со финансиски проблеми, а 20 од вкупно 84 општини континуирано се со блокирани сметки. И порачаа на Владата прецизно да ги дефинира надлежностите на централната и на локалната власт и да обезбеди правичен и објективен систем за фискална децентрализација, затоа што Македонија е најцентрализирана држава во Европа.

ОБЈЕКТИВНА ФИСКАЛИЗАЦИЈА

"Во наредниот период фокусот во Македонија треба да биде сконцентри-

тите. Процесот на децентрализација на надлежностите треба да продолжи особено во примарната здравствена заштита, социјалната заштита, во регулирањето на јавниот ред и мир, во сообраќајната полиција, уредувањето на градежното земјиште и другите природни добра од локално значење на територијата на земјата. Во финансиска смисла треба да се преиспита концептот на финансирање на единиците на локална самоуправа за општините да добијат многу повеќе финансиски средства од тие со кои сега располагаат. Во смисла на организацијата на локалната самоуправа треба да се преиспита оправданоста на постоењето на 84 општини во РМ и тој број евентуално да се сведе на 50, колку што предложија експертите при последната територијална организација. Но, политичарите во Владата и во Собранието го зголемија тој број на 84. Исто така, да се преиспита оправданоста од оваа организација на Градот Скопје, затоа што е евидентно дека метрополотата постојано е парализирана на релација на недоразбирања и конфликт на надлежности меѓу градоначалникот на Скопје, од една страна, и градоначалниците на другите скопски општини, од друга страна", вели градоначалникот на Општина Велес, Аце Коцевски.

Тој посочува дека во Европа има многу попрактични и посовремени решенија за кои Македонија треба да размисли и да ги прилагоди на своите потреби и интереси.



ДВАЕСЕТТИНА ОПШТИНИ КОНТИНУИРАНО ИМААТ БЛОКИРАНИ СМЕТКИ, АЦЕ КОЦЕВСКИ

Осврнувајќи се на својата Општина, Коцевски објаснува дека Велес е една од ретките поголеми општини во државата, кои немаат никакви долгови и ги исполнуваат сите услови за задолжување на домашниот и на меѓународниот пазар на капитал.

"Тоа - дополнува Коцевски - не е затоа што Велес е богата општина, туку зашто така работиме во Општината, односно не сакаме да правиме нешто за што немаме финансиско покритие. Сепак, состојбите во Македонија се многу жалосни, бидејќи од вкупниот број општини дваесеттина континуирано имаат



Holiday Inn
SKOPJE

блокирани жиро-сметки, а дел од нив имаат и огромни долгови, заради што Македонија се доведува во парадоксална ситуација. Општините немаат капацитет да ги искористат парите кои ги добиваат, особено од Светска банка и од УСАИД и тоа под многу поволни услови и поволни каматни стапки, затоа што не ги исполнуваат условите за задолжување. Тоа треба сериозно да нè загрижи сите, не само општините, туку и Владата на РМ, односно треба да се преиспитаат многу решенија".

Коцевски коментира и дека е погрешно и опасно силното влијание на политичките партии на локално ниво.

"По последните предвремени парламентарни избори во повеќето совети се изгуби мнозинството, откако некои членови преминаа во редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Апсурдно е тоа што наместо на тие совети приоритетно да им биде како да го подобрат квалитетот на услугите за граѓаните, тие станаа опозиција на градоначалниците", истакна Коцевски.

локалната заедница и локалните власти сега се наоѓаат на крајот на своите мандати и се надевам дека на некој начин ќе успееме барем да ги додефинираме оние правци кои нашите наследници ќе треба да ги почитуваат, а тоа, пред сè, се постојани услови за финансирање на општините и нивна финансиска стабилност во делот на одлучувањето, во надлежностите, кои ни се пренесени, односно ги имаме добиено. Знаеме дека во овие три години главна цел беше добивањето сопственост или користење на градежното урбанизирано земјиште. Тоа се исполни во поголемиот број контакти со централната власт, со новиот Закон во кој веќе има поделба на средствата во однос 40-60 проценти. Меѓутоа, остана уште недефиниран начинот на користење на земјоделското земјиште, како и на останатите богатства со кои располагаат општините", вели градоначалничката на Крушево, Лефкија Гажоска.

И таа посочува дека треба да му се посвети внимание на строгото дефи-



ЛАСТ ДО ГРАЃАНИТЕ НАЈДОБРО
МОЖАТ ДА НАЈДАТ


АЈЦЕНТРАЛИЗИРАНА А ВО ЕВРОПА

МЕШАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ

"Имајќи предвид дека сите се трудиме да ги исполниме условите кои нам ни се дадени како на локални власти за што поквалитетни услуги во децентрализирано услови на владеење, сметам дека навистина сме на почеток од овие процеси. Но, само вистинските правци и стратегијата, која треба да биде дефинирана од страна на нашата држава, можат да дадат и оперативни мерки, кои ние како локални власти ќе ги исполнуваме. Имаме уште многу за работа, предизвиците се големи. Меѓутоа,

нирање на надлежностите на локално и на централно ниво, затоа што, како што објаснува, во каков период на недефинирани надлежности речиси секогаш има мешање на ингеренциите и ситуација на конфузија, особно во делот на образованието.

"Заради недефинираните надлежности - дообјаснува градоначалничката на Крушево - речиси секој септември имаме проблеми. И оваа година имаме проблеми, пред сè, со превозот и со неседнувањето на заедничка маса на надлежното Министерство и ЗЕЛС, за да можат да се дефинираат начините на кои ќе бидат исплаќани средствата за превоз, сместување итн. Или уште повеќе, за дефинирање на тоа на кој начин и дали во општините или во средните училишта ќе бидат вратени средствата, кои по основ на партиципација ги плаќаа учениците, а сега тие се одземени без никаква консултација со ЗЕЛС".



ПОРАДИ НЕДЕФИНИРАНИТЕ
НАДЛЕЖНОСТИ РЕЧИСИ
СЕКОЈ СЕПТЕМВРИ
ИМАМЕ ПРОБЛЕМИ,
ЛЕФКИЈА ГАЖОСКА



КРАТИА
СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ
075/ 408-687